

Меѓународна научна конференција –  
**„МАКЕДОНИЈА: ИСТОРИЈА, ЈАЗИК, КУЛТУРА –  
70 ГОДИНИ ОД ЗАВРШУВАЊЕТО НА ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА (1949-2019)“**

Три научни институти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Институтот за национална историја, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, заедно со Републичкото здружение на децата бегалци „Т’ГА ЗА ЈУГ“, организираат меѓународна научна конференција, по повод 70-годишнината од завршувањето на граѓанската војна во Грција. Организациониот одбор на конференцијата објави повик на кој се пријавија повеќе автори на теми понудени од страна на научните институти.

Научната конференција „Македонија: историја, јазик, култура“, ќе се одржи во **амфитеатарот на Институт за македонски јазик “Крсте Мисирков”**, во Скопје на **30 ноември (сабота), од 11-16 часот**. Конференцијата ќе биде едnodневна а изборот на текстови кои ќе бидат презентирани ќе бидат обврска на организаторите на конференцијата.

Ве покануваме да присуствувате на овој настан за што сметаме дека ќе предизвика интерес и во научната и во пошироката јавност. Конференцијата ќе ја отвори Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ проф д-р Никола Јанкуловски.

Прв дел – **Историја и образование** (11.00-12.45)

Модератор: Петар Атанасов

Катерина Мирчевска – Институт за национална историја  
**„Граѓанската војна во Грција во македонската историографија“**

Ѓорѓи Малковски - Институт за национална историја  
**„Преглед на доселувањата на Македонците од егејскиот дел на Македонија во Велешко“**

Марјан Иваноски - Институт за национална историја  
**„Комисијата за меѓународни врски на ЦК СКЈ за положбата на Македонците во Грција во 50-тите години на XX век“**

Александар Симоновски – Институт за национална историја  
**„Згрижувањето на македонските деца во Воспитниот центар во Лондек-Здруј во Полска (1948 - 1949)“**

Горан Јанев, Петар Атанасов и Бојана Наумовска – Универзитет „Св Кирил и Методиј“ (ИСППИ)

**„Концептуални и идентитетски трансформации на Децата-бегалци во и вон Македонија – од присилно раселени до населени, од бегалци до дијаспора“**

Игор Јуруков – Министерство за образование (БРО)

**„Прикажувањето на граѓанската војна во Грција во основното и средното образование“**

Игор Јанев и Борче Милошески – СУГС Гимназија „Никола Карев“

**„Граѓанската војна во Грција и современата настава по историја во гимназиското образование“**

Пауза - коктел: 12.45 – 13.30

Втор дел – **Јазик и литература** (13.30-14.45)

Модератор: Катерина Мирчевска

Снежана Веновска-Антевска - Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

**„Егејската тема во делата на Ката Мисиркова-Руменова“**

Снежана Велковска - Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

**„Кон речникот на одбрани зборови од костурскиот дијалект на Александра Попвасилева“**

Лилјана Макаријоска и Мери Цубалеска – Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

**„Дијалектната лексика во делата на писателите кои потекнуваат од Егејска Македонија“**

Елка Јачева-Улчар – Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

**„За неколку лексички топоси во поезијата на воденецот Ристо Јачев“**

Стефани Таскова Митева - магистранд на International Relations – Specialising in Diplomacy and Foreign Trade, Monash University

**„Macedonian Women: The struggles of the Greek Civil War and 70 years of its ending “**

Иван Блажевски, Петар Атанасов - Универзитет „Св Кирил и Методиј“ (ИСППИ)

**„Интеграција на бегалците во македонската држава и создавање на субетнички идентитет во новото општество“**

Ивана Хаџиевска – магистранд на Институт за историја, ФЗФ – УКИМ, Скопје

**Од сведоштво до култура на сеѓавање. Научни и едукативни потенцијали на оралната историја на Дете-бегалец од грчката граѓанска војна – студија на случај Зиса Хаџиевски**

Пауза за кафе: 14.45 – 15.00

Втор дел – **Култура и политика** (15.00-16.00)

Модератор: Снежана Веновска - Антевска

Петар Атанасов, Горан Јанев и Бојана Наумовска – Универзитет „Св Кирил и Методиј“ (ИСППИ)  
**„Македонизмот како социокултурен концепт и основа за општествена интеграција на државата“**

Стефан Влахов Мицов – Институт за национална историја  
**„Поимот „Македонизам“ неговите стари и нови негатори“**

Вера Лалчевска–Меѓународен центар за оддржлив развој и зелени работни места, Женева  
**„Cultural memory and oral history“**

Милан Тодоров Мераков – Универзитет „Св. Климент Охридски“ Софија (ФИ)  
**„Федеративна Народна Република Југославија – од бегалство до „дом“ за бегалците од Егејска Македонија по декадата на војна во Грција 1940-1949“**

Александар Трајковски - Универзитет за Аудиовизуелни Уметности-Европска Филмска Академија  
ЕСРА Париз-Скопје-Њујорк  
**„Музиката во македонскиот игран филм Црвениот коњ“**

Владимир Јаневски – Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (ФМУ)  
**„Основни белези и класификација на носиите од јужномакедонската етнографска целина“**

Ставре Џиков – публицист  
**„Елена Димовска во виорот на Граѓанската војна во Кралството Грција“**